



**ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР**
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Врз основа на член 40 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007; 7/2008;57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), член 18 од Статутот на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, Тарифата на услугите што ги врши Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги бр. 02-5760/1 од 01.12.2015 година, Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија бр.УП1 08-160 од 22.02.2016 година, и Одлуката на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје бр.02-1831/1 од 01.04.2016 година за постапување по Решението на Комисија за хартии од вредност на Република Македонија бр.УП1 08-160 од 22.02.2016 година, Одлука за изменување на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги бр.02-6372/1 од 23.11.2016 година, Одлуката за изменување на Одлуката за изменување на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги бр. 02-6613/1 од 05.12.2016 година и Решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија бр.УП1 08-89 од 16.12.2016 година, и Одлуката на Одборот на директори на ЦДХВ АД Скопје бр.02-7170/1 од 29.12.2016 година за постапување по Решението на Комисија за хартии од вредност на Република Македонија бр.УП1 08-89 од 16.12.2016 годинасе утврдува пречистен текст на

**ТАРИФА
НА УСЛУГИТЕ ШТО ГИ ВРШИ
ЦЕНТРАЛНИОТ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ
ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО РАБОТАТА НА ДЕПОЗИТАРОТ
И КОРИСНИЦИТЕ НА НЕГОВИТЕ УСЛУГИ
- Пречистен текст ¹-**

¹ Одредбите на пречистениот текст на Тарифата се применуваат од 01.01.2017 година.

Општи одредби

1. Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје (во понатамошниот текст ЦДХВ) наплаќа надоместоци по поединечни видови на услуги кои ги извршува во текот на своето работење, во согласност со оваа Тарифа.
2. ЦДХВ ги доставува фактурите за извршените услуги во рок од 5 работни дена од денот на извршување на услугата. За Членките на ЦДХВ фактурите се наплатуваат месечно и се доставуваат во првите десет дена во месецот, а се однесуваат за претходниот месец. За издавачите чии хартии од вредност се водат во системот на ЦДХВ, фактура за годишните надоместоци се издава еднаш годишно.
3. Рок за плаќање на фактурите изнесува 8 дена од денот на доставувањето освен за годишните надоместоци за водење на евиденција на хартиите од вредност за кои рокот изнесува 30 дена од денот на доставувањето.
4. Данокот на додадена вредност (ДДВ) не е вклучен во цената на услугите. Истиот не се пресметува за услугите кои не подлежат на оданочување според Законот за данок на додадена вредност.
5. Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје може да даде попусти и/или да изврши ослободување од плаќање на надоместоци согласно склучени договори со институции. Под институција се подразбира субјект кој не е основан согласно Законот за трговските друштва.
6. Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје може со Одлука да утврди листа на издавачи на кои им се фактурира годишен надомест за водење на евиденција за акциите со одобрен попуст
7. За дел од услугите кои ги пружа ЦДХВ, каде во тарифата е наведена цената на услугата зголемена за трошоци, под трошоци се подразбираат стварни трошоци кои не се дел од цената на услугата што ја дава ЦДХВ (трошоци на платен промет, поштарина и др.)
8. За издавачите со пасивен статус и издавачите на кои Депозитарот ќе им определи попуст согласно точката 6 од Општите одредби, тарифните ставки од поглавјата 1.2, 1.3 и 4 се наплатуваат според утврдениот надомест зголемен за трипати.

Надоместоци

1.Услуги за издавачите				
1.1 Регистрациски активности				
Тарифен број	Услуга	Единица	Динамика	Надоместок (МКД)
1.1.1	Надомест за иницијален пристап во системот на ЦДХВ за издавач на хартии од вредност	по издавач	еднократно	16.000 МКД
	Услугата опфаќа прифаќање и обработка на податоците во нематеријализиран облик, упис на податоците за Издавачот, емисиите и сопствениците на хартии од вредност .			
1.1.2	Годишен надомест за водење на евиденција за акциите	по издавач	годишно	0,00836% од номиналната вредност на акциите издадени од издавачот, минимален надомест 16.700 МКД, максимален надомест 108.700 денари
	Надоместокот се пресметува врз основа на износот на номиналната вредност на издадените акции на издавачот со состојба на последниот ден од претходната календарска година. Доколку вредноста на издадените акции на акционерското друштво е изразена во валута различна од денари, за целите на пресметката на висината на основната главнина се зема средниот курс на валутата објавен од НБРМ на 31.12. од претходната година. Оваа тарифна ставка не се применува за акционерските друштва кои потпаѓаат под одредбите на тарифните ставки за друштва со пасивен статус.			
1.1.3	Годишен надомест за водење на сметки на сопственици на акции	по сметка	годишно	28 МКД, максимален надомест 44.600МКД
	Број на сметки со состојба на 31.12 претходната година.			
1.1.4	Надоместок за упис на нова емисија на хартии од вредност во системот на ЦДХВ	по емисија	на барање	32.000 МКД

1.1.5	Годишен надомест за водење на евиденција за должнички долгорочни хартии од вредност со кои се тргува на пазарот	по ISIN	годишно	0,008% од пазарната капитализација, минимален надомест 16.000 МКД, максимален надомест 78.000 МКД Надоместокот се пресметува според просечна пазарна капитализација на хартиите од вредност од тој ISIN за последните 92 календарски денови од претходната календарска година (се пресметува просек на цените реализирани на пазарот во периодот 1.10-31.12 за претходната година и истиот се множи со бројот на сите долгорочни должнички хартии од вредност издадени под тој ISIN). Доколку во 92-те календарски денови не се тргувало со хартиите од вредност од тој ISIN, услугата на водење на евиденција за хартиите од вредност во нематеријален облик се пресметува по тарифна ставка 1.1.6.
1.1.6	Годишен надомест за водење на евиденција за должнички долгорочни хартии од вредност со кои не се тргува на пазарот	по ISIN	годишно	0,006% од номиналната вредност на емисијата, минимален надомест 12.000 МКД, максимален надомест 32.000 МКД Надоместокот се пресметува врз основа на износот на номиналната вредност на сите долгорочни должнички хартии од вредност издадени под тој ISIN.
1.1.7	Годишен надомест за водење на сметки на сопственици на должнички долгорочни хартии од вредност	по сметка во ISIN	годишно	20 МКД, максимален надомест 32.000 МКД Број на сметки по ISIN со состојба на 31.12 претходната година.
1.1.8	Надомест за упис на хартии од вредност издадени по пат на иницијална јавна понуда	по емисија	на барање	5.000 МКД За упис на хартии од вредност издадени по пат на иницијална јавна понуда не се наплаќа тарифната ставка 1.1.4.
1.1.9	Годишен надомест за водење на евиденција за акциите на издавач со пасивен статус	по издавач	годишно	1.500 мкд За дефинирање на друштвата со пасивен статус се применуваат одредбите од Правилата за работа на ЦДХВ. За овие друштва не се наплаќа по тарифните ставки 1.1.2. и 1.1.3.
1.1.10	Надомест за промена на статус на издавач на акции од пасивен во активен	по издавач	Еднократно, по исполнување на услов	50.000 мкд

1.2. Корпоративни активности

Тарифен број	Услуга	Единица	Динамика	Надоместок (МКД)
	Корпоративни дејства за АД кои се реализираат преку сметките на имателите на хартии од вредност	по сметка фиксен износ (кумулятивно)	на барање	45 МКД 4.000 МКД
1.2.1.	Оваа услуга опфаќа: намалување на основната главнина на друштвото со повлекување/поништување на акции, поништување на акции без намалување на основната главнина, спојување, припојување или поделба на друштва, спојување или поделба на акции, надомест за распределба на дивиденда во акции и други корпоративни активности на ниво на сметка на имател.			
	Корпоративни дејства за АД кои се реализираат на ниво на ИСИН број	по ISIN	на барање	4.000 МКД
1.2.2	Оваа услуга опфаќа: намалување на основната главнина на друштвото со намалување на номиналната вредност по акција, промена на валута на хартиите од вредност,			
1.2.3	Претворање на род на акции	по сметка фиксен износ (кумулятивно)	на барање	45 МКД 4.000 МКД
	Надомест за пресметки	по сметка фиксен износ (кумулятивно)	на барање	45 МКД 2.000 МКД
1.2.4	Оваа услуга опфаќа: пресметка на дивиденда во пари, пресметка на главница и/или камата на обврзници.			
	Надомест за исплати	по сметка	на барање	45 МКД+ трошоци
1.2.5	Оваа услуга опфаќа: исплата на дивиденда во пари, исплата на главница и/или камата од обврзници.			
	Надомест при постапка на преземање на акционерско друштво	по издавач	на барање	0,1% од депонираниот паричен износ или банкарска гаранција за плаќање на хартиите од вредност + трошоци
1.2.6	Оваа услуга се наплаќа од преземачот			
	Надомест за спроведување на активности при постапка на преземање на акционерско друштво	по сметка	на барање	45 МКД
1.2.7	Оваа услуга се наплаќа од преземачот, а не се наплаќа доколку преземањето не се реализира.			

1.2.8	Спроведување на постапка за принудна продажба/ принудно купување на хартии од вредност согласно Закон за преземање на акционерски друштва (се наплаќа од преземачот)	по издавач по сметка	на барање	0,75% од расположивата вредност предмет на принудна продажба/ принудно купување, но не помалку од 30.000 МКД и 300 МКД по сметка
1.2.9	Надомест за известување на акционерите во врска со преземени корпоративни дејства	по сметка	на барање	15 МКД + трошоци
1.2.10	Доставување на повик за одржување на акционерско собрание до акционерите	по сметка	на барање	30 МКД + трошоци

1.3. Услуги за известување на издавачите

Тарифен број	Услуга	Единица	Динамика	Надоместок (МКД)
1.3.1	Издавање на акционерска книга која содржи под 1000 сметки, на магнетен медиум (ЦД)	по акционерска книга	на барање	1.000 МКД
1.3.2	Издавање на акционерска книга која содржи под 1000 сметки, во печатена форма	по акционерска книга	на барање	3.500 МКД
1.3.3.	Издавање на акционерска книга која содржи ≥ 1000 сметки, на магнетен медиум (ЦД)	по акционерска книга	на барање	2.000 МКД
1.3.4	Издавање на акционерска книга која содржи ≥ 1000 сметки, во печатена форма	по акционерска книга	на барање	6.000 МКД
1.3.6	Изработка на потврда за право на глас Извештајот содржи податоци за бројот на акции, бројот на гласови и процент од вкупниот број издадени акции по ISIN, на имателите на акциите, структурирани по број на акции со право на глас, а кои не се ограничени во правото на глас и не се сопствени акции на Издавачот. Извештајот содржи и податоци за бројот на акции со ограничено право на глас на имателот на акциите и бројот на сопствените акции на издавачот. Состојбата за правата на глас содржана во овој извештај е согласно евиденцијата на ЦДХВ регистрирана на сметките за хартии од вредност на имателите (со исклучок на хартии од вредност евидентирани на збирни сметки за хартии од вредност кога во извештајот е содржан податок за имателот на збирната сметка и сопствените акции на издавачите) и истата е од информативна природа. Правата на глас се остваруваат во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва.	по ISIN	на барање	9.000 МКД
1.3.7	Изработка на нестандартен извештај	по издавач	на барање	3.000 МКД /човек/ден

	Извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани во акционерската книга на издавачот согласно барањето на издавачот.			
1.3.8	Изработка на стандарден извештај за промени по ISIN за одреден период	по ISIN	на барање	1.000 мкд + 100 мкд по страна
	Извештајот содржи податоци за промените (трговски трансакции и нетрговски преноси) со хартии од вредност издадени под одреден ISIN за период определен од страна на издавачот.			
1.3.9	Надомест за доставување на акционерска книга по електронска пошта	по акционерска книга	на барање	- 1.000 МКД за една книга месечно - 2.500 МКД месечно за 4 книги
1.3.10	Издавање акционерска книга на определен датум (датум пред доставување на барањето во ЦДХВ)	по акционерска книга	на барање	Постојна цена предвидена во претходните ставки за издавање на акционерска книга+3.000 мкд

2.Услуги за членките				
	Услуга	Единица	Динамика	Надоместок (МКД)
Тарифен број	Опис / Појаснување			
2.1	Надомест за прием во членство во ЦДХВ на берзански посредник	по членка	еднократно	330.000 МКД
	За берзански посредник се смета членка која е брокерска куќа, банка или подружница на странска брокерска куќа, согласно Правилата за членство на Депозитарот			
2.2	Годишна членарина за членство на берзански посредник	по членка	годишно	152.000 МКД
	За берзански посредник се смета членка која е брокерска куќа, банка или подружница на странска брокерска куќа, согласно Правилата за членство на Депозитарот. Годишната членарина се наплаќа поделена на 12 еднакви месечни рати, најдоцна до 10 во месецот за претходниот месец, а доколку членката во текот на месецот има реализирано промет кој генерира надомест од порамнување по принципот Испорака наспроти плаќање за трансакции склучени на овластена берза повисок од 50.000 МКД, во тој случај е ослободена од плаќање членарина за тој месец.			
2.3	Обука за користење на системот на ЦДХВ	по барател	на барање	1.500 МКД човек/ден
2.4	Надомест за прием во членство во ЦДХВ на друштво за управување со инвестициски фондови	по членка	еднократно	110.000 МКД

	Годишна членарина за членство на Друштво за управување со инвестициски фондови	по членка	годишно	50.000 МКД
2.5	Годишната членарина се наплаќа поделена на 12 еднакви месечни рати, најдоцна до 10 во месецот за претходниот месец.			

3. Утврдување и порамнување

	Услуга	Единица	динамика	Надоместок (МКД)
Тарифен број	Опис / Појаснување			
Надоместоци за порамнување на трансакции со хартии од вредност реализирани на овластена берза				
3.1	Надоместок за порамнување по принципот “Испорака наспроти плаќање” за трансакции склучени на овластена берза	од трансакција	еднаш месечно за претходниот месец	0,1% од вредноста на трансакцијата, но не помалку од 100 МКД
	Надоместокот се пресметува од продажна и од куповна страна, а се наплаќа од членките на депозитарот (берзански посредници)			
3.2	Надоместок за порамнување на трансакции со хартии од вредност реализирани на овластена берза склучени како резултат на нова емисија на хартии од вредност по пат на јавна понуда	Од трансакција, на куповната страна на трансакцијата	Еднаш месечно за претходниот месец	0,1 % од вредноста на трансакцијата, но не помалку од 100 МКД
	Надоместокот се пресметува од куповна страна, а се наплаќа од членките на депозитарот (берзански посредници).			

4.Услуги за сопствениците на хартии од вредност и останати субјекти – корисници на услуги на ЦДХВ				
	Услуга	Единица	динамика	Надоместок (МКД)
Тарифен број	Опис / Појаснување			
4.1.	Надомест за спроведување на оставинско решение	по наследник	на барање	100 МКД
4.2.	Надомест за спроведување на договор за подарок	по даропримач	на барање	1,3% од пазарната односно номиналната вредноста на подарокот (зависно која е поголема), за даропримачи од прв наследен ред 300 ден
4.3.	Други преноси на хартии од вредност што не се трговски преноси	по пренос	на барање	100 МКД
4.4.	Надомест за спроведување на пренос на сопственост во постапка на реализација на заложно право	по пренос	на барање	0,1% од номиналната вредност на хартиите од вредност кои се предмет на преносот
4.5.	Надомест за спроведување на налог од овластена институција за исплата во обврзници	по износ	на барање	300 МКД
4.6.	Надомест за спроведување на ограничување на сметката за хартии од вредност	по ISIN на сметка, по пренос	на барање	100 МКД
4.7.	Надомест за бришење на ограничување на сметката за хартии од вредност	по ISIN на сметка, по пренос	на барање	100 МКД
4.8.	Пренос на сопственост над хартии од вредност при поделба или спојување на друштва и други статусни промени кај сопственици на хартии од вредност	по сметка	на барање	0,5% од пазарна односно номинална вредност на хартиите од вредност (зависно која е поголема), минимален надомест 1.500 МКД
	Пазарната вредност се утврдува според последната реализирана пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред денот на поднесувањето на барањето.			
4.9.	Пренос на сопственост над хартии од вредност заради вложување како непричен влог во трговско друштво	по сопственик	на барање	0,5% од пазарна односно номинална вредност (зависно која е поголема) на хартиите од вредност кои се пренесуваат, но не помалку од 5.000 МКД
	Пазарната вредност се утврдува според последната реализирана пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред денот на поднесувањето на барањето.			
4.10.	Пренос на сопственост над хартии од вредност поради	по сопственик	на барање	1,3 % од пазарна односно номинална вредност

	судско порамнување и распределба на имот за време на живот			(зависно која е поголема) на хартиите од вредност кои се пренесуваат, но не помалку од 500 МКД и не повеќе од 5.000 МКД
	Пазарната вредност се утврдува според последната реализирана пазарна цена на акциите во последните 92 календарски дена пред денот на поднесувањето на барањето.			
4.11.	Надомест за вршење на увид по барање на акционер на податоци запишани во акционерската книга (на монитор)	по увид	на барање	1.000 МКД
4.12.	Надомест за вршење на увид по барање на акционер на податоци запишани во акционерската книга (во хартиена форма)	по увид	на барање	1.000 МКД, и по 50 денари за секоја печатена страна од акционерска книга, но не повеќе од 4.000 МКД
4.13.	Надомест за подигнување на фотокопија од акционерска книга на барање на акционер	по акционерска книга	на барање	3.500 МКД
4.14.	Надомест за потврда за физички или правни лица за поседување/непоседување на хартии од вредност	по ISIN по лице	на барање	200 МКД
4.15.	Надомест за издавање потврди по барање на физичко или правно лице за исплатени парични средства при преземање на акционерско друштво за регулирање на даночни обврски	по лице	на барање	200 МКД
4.16.	Електронско преземање податоци од системот на ЦДХВ за овластени старателски банки	по сметка	на месечно ниво за претходниот месец	500 МКД
	Под сметка се подразбира старателска сметка на која се водат сопственичките позиции за сметка на трето лице – инвеститор, вклучително и ограничените сопственички позиции за тој инвеститор на други ограничени сметки.			
4.17.	Извод од сметка	по сметка	на барање	200 МКД
4.18.	Извештај за состојба на сметка на конкретен датум	по сметка	на барање	300 МКД
	Стандарден Целосен извештај за имател	по имател	на барање	400 МКД
4.19.	Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на имателот на денот на поднесеното барање.			

4.20.	Стандарден Целосен извештај за имател на конкретен датум	по имател	на барање	500 МКД
	Извештајот содржи податоци за хартиите од вредност евидентирани на сметките на имателот на конкретен датум определен од страна на подносителот.			
4.21.	Стандарден извештај за промени на сметка во одреден период	по сметка	на барање	900 МКД
	Извештајот содржи податоци за промените евидентирани на сметката за хартии од вредност за период определен од страна на подносителот.			
4.22.	Нестандарден извештај за имател на сметка	по лице	на барање	2.000 МКД
	Извештајот содржи податоци за состојбите евидентирани на сметката на хартии од вредност согласно барањето на имателот на сметка.			
4.23	Изработка на нестандарден извештај	по извештај	на барање	3.000 ден./човек/ ден
	Извештајот содржи податоци согласно барањето на субјектот-корисник на услугите на ЦДХВ овластен согласно закон, а не се однесува исклучиво на сметки на хартии од вредност од точка 4.22 од оваа Тарифа.			
4.24	Превод на извештај од македонски на англиски јазик	по извештај	на барање	300 МКД

Преодни и завршни одредби

Тарифникот подлежи на промени доколку курсот на еврото во однос на денарот според курс на НБРМ се зголеми над 5% од курсот на еврото на денот на влегување во сила на оваа Тарифа.

Оваа Тарифа влегува во сила со денот на донесувањето од страна на Одборот на Директори на Депозитарот, а ќе се применува од третиот ден по денот на приемот на Решението за добивање на согласност на тарифата од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Со денот на отпочнување на примена на оваа Тарифа, престанува да важи Тарифата на ЦДХВ АД Скопје бр.02-4075/1 од 19.07.2013 година, и сите нејзини изменувања и дополнувања вградени во Пречистен текст на Тарифата на ЦДХВ АД Скопје бр.01-2955/2 од 03.06.2014 година.

**Одбор на директори
Претседател
Антигона Буклеска Младеновиќ**